

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

АУДИО ПРЕБАРУВАЧ НА YAHOO!

Неодамна, светски познатата веб-компанија од Сан Франциско, "Yahoo Inc", лансираше веб-сервис за аудио пребарување. Со помош на овој пребарувач луѓето ќе можат да најдат, да слушаат и да купат сè што може да се "спушти" од Интернет, а тоа да е песна или интервју кое се однесува на музичкиот свет и на нему сличните.

Аудио пребарувачот <http://audio.search.yahoo.com> сè уште

YAHOO!

се тестира, но на корисниците им дава пристап до повеќе од 50 милиони аудио фајлови.

Ако во полето за пребарување се исчука "Green Day", пребарувачот дава список на албумите од групата, примероци од песните и линкови до "download" - сервис, вклучувајќи го и музичкиот сервис на Yahoo, Apple Computer Inc. (AAPL.O: Quote, Profile, Research) и Napster Inc (NAPS.O: Quote, Profile, Research) итн.

Компаниите како "GoFish" и "Blinkx" веќе имаат аудио пребарување, но "Yahoo" не се плаши од конкуренцијата.

Цените по кои може да се "спуштаат" песни или аудио материјали се движат од 46 центи до 34,05 долари.

SIEMENS CL75

Siemens го претстави новиот модел CL75, истовремено креирајќи и парфем инспириран од овој мобилен телефон.

Поентата на Siemens е да создаде мобилен телефон исклучително за жени, кој го разви во соработка со познатиот стручњак за парфем - Рој Дов.

Маската има цветен дизајн и е комбинирана со додатоци, кои ќе им бидат од корист на жените. Дисплејот може да се користи и како огледало.



Од техничка страна телефонот може да се пофали со два дисплеја, од кои надворешниот со 65.000, а внатрешниот со 262.000 бои. Има вградена VGA камера и меморија од 11 MB.

NOKIA ЈА ПРЕТСТАВИ СЕРИЈАТА N

Nokia ја претстави новата линија мобилни телефони збогатени со мултимедијални и фотографски можности. Во таа нова линија мобилните ќе ја носат ознаката N, а за почеток беа претставени три модели. Најмоќниот има ознака N91, а кај него најинтересен е вградениот хард диск од 4 GB. Поддржани се речиси сите познати аудиоформати (MP3, AAC, WMA), а има и вграден дигитален фотоапарат со резолуција од 2 мегапиксела. Од комуникациска страна се поддржани мрежите 3G (WCDMA) и 2G (GSM), но тука е и поддршката за WLAN и за Bluetooth. Моделот со ознака N70 нема вграден хард диск, но и тој поддржува мрежи 3G и има вграден фотоапарат со резолуција од 2 мегапиксела. Втората вградена камера (од предната страна) се користи за видеоразговори,



а од мултимедија тука се музичкиот плеер, FM приемникот и поддршката за 3D игри. И третиот модел во оваа линија со ознака N90 има фотоапарат од 2 мегапиксела, но за разлика од претходните два модела, опремен е со напредна оптика Karl Zeiss. Благодарение на преклопниот дизајн, екранот и камерата можат да се ротираат во различни насоки и овозможуваат едноставно фотографирање и снимање на видеозаписи во формат MR4. Nokia N90 би требало во продажба да се појави наскоро, додека N70 се очекува наесен, а N91 кон крајот на годината.



RADIO TAXI
Пулстарс
9177